

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на 31 декември 2018

Содржина

Финансиски извештаи

Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите на Триглав Осигурување АД – Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Триглав Осигурување АД – Скопје („Друштвото“), коишто ги сочинуваат извештај за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2018 година, како и извештајот за сеопфатна добивка, извештаите за промените на капиталот и извештаите на паричните текови за годината што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенција за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и ја извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие процени на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и за објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислењето за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените процени направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи на Друштвото објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2018 година, како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата на супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2018 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со МСР 720 прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година во Република Северна Македонија и се однесуваат само на оцена на тоа дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работење се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работење е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2018 година.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2017 година, беа ревидирани од страна на друг ревизор, чијшто извештај издаден на 5 Април 2018 година искажа мислење без резерва за финансиските извештаи.

Владимир Соколовски

Управител

Владимир Соколовски

Овластен ревизор

Ернст и Јанг овластени ревизори ДОО

Скопје, 8 април 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2018	31 декември 2017
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	23	22.216	19.173
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		22.216	19.173
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1.622.528	1.574.653
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		51.132	57.039
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	24А	49.442	51.461
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		49.442	51.461
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	24Б	1.691	5.577
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		1.691	5.577
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	25	83.173	85.409
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016	25	57.727	59.572
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	25	25.447	25.837
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	26	1.488.223	1.432.206
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022		-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-

	Белешка	31 декември 2018	31 декември 2017
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024	-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	1.053.998	833.638
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026	257.325	413.078
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027	791.330	415.161
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028	3.600	3.600
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029	1.743	1.799
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031	-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032	-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033	-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034	-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	434.225	598.568
4.1 Дадени депозити	036	434.225	368.225
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037	-	-
4.3 Останати заеми	038	-	-
4.4 Останати пласмани	039	-	230.343
5. Деривативни финансиски инструменти	040	-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041	-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	167.135	139.240
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	91.375	55.216
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044	-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	74.405	77.934
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046	1.355	6.091
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизиционата резерва	047	-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048	-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049	-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050	-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051	7.760	-
1. Одложени даночни средства	052	-	-
2. Тековни даночни средства	053	7.760	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	330.127	347.509

	Белешка	31 декември 2018	31 декември 2017
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	288.964	299.637
1. Побарувања од осигуреници	056	245.349	256.360
2. Побарувања од посредници	057	43.595	43.054
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058	19	224
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	407	217
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060	-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	261	71
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	146	146
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	40.756	47.655
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	36.050	33.605
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	819	1.146
3. Останати побарувања	066	3.887	12.904
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067	-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068	42.604	48.856
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	31A	19.537
1. Опрема	070	18.941	22.432
2. Останати материјални средства	071	596	596
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	31B	23.067
1. Парични средства во банка	073	23.060	25.821
2. Парични средства во благајна	074	7	7
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075	-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076	-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077	-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	32	123.731
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079	5.197	3.221
2. Одложени трошоци на стекнување	080	114.693	113.279
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081	3.841	2.013
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082	-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083	2.316.102	2.247.944
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084	432.466	422.566
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	33	882.553
			831.106

	Белешка	31 декември 2018	31 декември 2017
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	185.223	185.223
1. Запишан капитал од обични акции	087	185.223	185.223
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090	41.972	41.972
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091	44.388	24.418
1. Материјални средства	092	1.610	1.610
2. Финансиски вложувања	093	42.778	22.808
3. Останати ревалоризациони резерви	094	-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095	386.069	342.669
1. Законски резерви	096	353.069	324.669
2. Статутарни резерви	097	-	-
3. Резерви за сопствени акции	098	-	-
4. Откупени сопствени акции	099	-	-
5. Останати резерви	100	33.000	18.000
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101	193.424	151.622
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102	-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103	31.477	85.202
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104	-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105	-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	1.248.386	1.249.199
I. Бруто резерви за преносни премии	107	596.236	550.850
II. Бруто математичка резерва	108	-	-
III. Бруто резерви за штети	109	649.132	681.233
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	3.019	17.116
V. Бруто еквализациона резерва	111	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	13.987	6.276
1. Резерви за вработени	115	13.987	6.276
2. Останати резерви	116	-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	7.739	8.016
1. Одложени даночни обврски	118	4.753	2.534
2. Тековни даночни обврски	119	2.985	5.482

**Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ**

Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)

I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)

1. Обврски спрема осигуреници
2. Обврски спрема застапници и посредници
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)

1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување

III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)

1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
2. Обврски по основ на финансиски вложувања
3. Останати обврски

З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА

**S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА
ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА**

И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S

Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Белешка	31 декември 2018	31 декември 2017
	-	-
	137.860	130.174
41	18.780	26.492
	18.333	25.660
	-	-
	447	833
41	49.242	30.154
	49.242	30.154
	-	-
	-	-
42	69.838	73.528
	41.471	40.276
	1.724	1.724
	26.643	31.528
43	25.578	23.173
	-	-
	2.316.102	2.247.944
	432.466	422.566

Белешките на страните 17 – 76 се составен дел на овие финансиски извештаи

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)		1.218.065	1.200.162
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	10	1.118.165	1.086.289
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	1.425.495	1.312.647
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203	-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204	-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	298.103	224.450
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	45.385	(21.248)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208	-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	36.159	(23.156)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	11	49.830	66.102
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	3.998	2.785
2.1 Приходи од наемнини	213	3.393	1.904
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	605	881
3. Приходи од камати	216	42.665	48.737
4. Позитивни курсни разлики	217	135	152
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	3.018	2.989
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220	2.210	2.989
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222	808	-
7. Останати приходи од вложувања	223	14	11.440
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	12	31.208	24.026
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	12	10.325	9.380
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	13	8.536	14.366

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227
1. Бруто исплатени штети	228
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231
5. Промени во бруто резервите за штети	232
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
	1.181.716	1.102.453
14	616.886	557.328
	679.800	598.495
	17.479	18.087
	-	-
	16.862	10.293
	(32.102)	(10.202)
	-	-
	(3.529)	2.585
	(9.362)	(2.132)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(9.362)	(2.132)
	(14.097)	1.065
	(4.735)	3.197
	-	-
	-	-
	-	-
15	35.799	45.074
	-	-
	35.799	45.074
	474.986	434.402

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	16	239.806	206.581
1.1 Провизија	253		95.713	76.250
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		92.375	96.317
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		53.133	39.751
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(1.414)	(5.737)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	17	235.180	227.821
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		16.182	13.692
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258		100.084	97.693
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		59.758	62.588
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		5.822	5.654
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		20.406	21.419
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		14.097	8.031
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		965	1.050
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		117.949	115.386
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		87.451	87.137
2.4.2 Материјални трошоци	260б		17.691	17.316
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		12.807	10.933
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	18	2.246	2.923
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		291	864
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		110	3
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		1.844	2.056
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	19	66.495	65.199
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување		66.495	65.199
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	20	(7.240)	(8.181)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	21	1.906	7.841
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)		36.349	97.709
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	22	4.872	12.507
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)		31.477	85.202
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)		-	-

Белешките на страните 17 – 76 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 76 се одобрени од извршните членови на Одборот на директори на 23.02.2019 година и потпишани од:

Г-дин Ѓорѓе Војновиќ
Главен извршен директор

Г-дин Рок Пивк
Извршен директор

ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	a		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	1.523.780	1.474.663
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1.443.409	1.320.009
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	34.151	38.766
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	46.219	115.888
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	1.527.384	1.449.001
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	686.435	590.771
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	279.060	270.994
4. Надоместоци и други лични расходи	310	-	-
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	106.361	119.669
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	4.872	12.507
8. Останати одливи од редовни активности	314	450.656	455.061
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	-	25.662
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	3.605	-
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	б		
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	943.433	615.584
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	4.212	19.742

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	892.506	550.458
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	46.715	45.384
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	942.589	646.474
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	10.572	11.090
2. Одливи по основ на материјални средства	328	3.158	6.922
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	61.628
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	928.859	566.834
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	844	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	-	30.890
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	В	-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353

Тековна деловна година	Претходна деловна година
-	-
-	-
2.467.212	2.090.247
2.469.973	2.095.475
-	-
2.761	5.229
25.828	31.057
-	-
23.067	25.828

Белешките на страните 17 – 76 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПК: Извештај за промени во капиталот

		Резерви					Откупени сопствен и акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/ загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
		Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции	Ост. резерви	Вкупно резерви							
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	185.223	41.972	306.482	-	-	6.000	312.482	-	29.092	127.249	54.560	750.577
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	185.223	41.972	306.482	-	-	6.000	312.482	-	29.092	127.249	54.560	750.577
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.674)	-	85.202	80.528
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.202	85.202
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.674)	-	-	(4.674)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за пролажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.674)	-	-	(4.674)
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за пролажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	18.187	-	-	12.000	30.187	-	-	24.374	(54.560)	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	18.187	-	-	12.000	30.187	-	-	24.374	(54.560)	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)	V	185.223	41.972	324.669	-	-	18.000	342.669	-	24.418	151.622	85.202	831.106
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	185.223	41.972	324.669	-	-	18.000	342.669	-	24.418	151.622	85.202	831.106

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствен и акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции	Ост. резерви						Вкупно резерви	
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	185.223	41.972	324.669	-	18.000	342.669	-	24.418	151.622	85.202	831.106	
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	19.970	-	31.477	51.447	
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.477	31.477	
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	19.970	-	-	19.970	
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	19.970	-	-	19.970	
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	28.401	-	-	15.000	43.401	-	-	41.802	(85.202)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	28.401	-	-	15.000	43.401	-	-	41.802	(85.202)	0,00
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	185.223	41.972	353.069	-	-	33.000	386.069	-	44.388	193.424	31.477	882.553

Белешките на страните 17 – 76 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

1. Општи информации

Триглав осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Друштвото е иницијално основано во 1968 година како дел од Зоил Дунав Београд. Своето осамостојување друштвото го добива во 1994 година, со трансформација и регистрација во акционерско Друштво со решение бр.09-5278/1, добиено од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.

На 15 ноември 2007 година доаѓа до промена на сопственичката структура на А.Д за осигурување Вардар - Скопје, со блок трансакција на македонската берза, каде што, Заваровалница Триглав д.д, откупува 70,36% од акционерскиот капитал и станува сопственик на мнозинскиот дел од акциите.

Во 2011 година акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана кога исто така беше зголемено и учеството во акционерскиот капитал од 73,38%.

На 20 септември 2011 година, настана промена на името на Друштвото и ребрендирање од АД за осигурување ВАРДАР Скопје во Триглав осигурување АД Скопје.

Во 2017 година Триглав Инт. го зголеми своето учество во акционерскиот капитал на Друштвото за 3.946 акции или 6,56%.

На 31 декември 2018 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана (80,35%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, одговорност кон трети лица, осигурување на моторни возила, општо осигурување од одговорност, осигурување од пожар, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот.

Во согласност со член 80-а и член 6 од Правилата за котација на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје, од мај 2013 година акциите на Триглав Осигурување АД, Скопје котираат на подсегментот Задолжителна котација на Македонската Берза. Со тоа, Друштвото има постојана обврска да ги објавува сите информации нужни за проценка на моменталната состојба на друштвото, вклучувајќи ги и објавувањата кои се однесуваат на деловното работење, капиталот, значајни промени во финансиската состојба, дивидендниот календар, како и објавувањето на финансиски извештаи.

2. Органи на Друштвото

Начинот на управување на Триглав Осигурување АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори, со помошно тело Ревизорска комисија

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, МБА – извршен член - Главен извршен директор;
- Г-ѓа Сања Танчевска, дипломиран математичар/ актуар – извршен член - Прв извршен директор до 28.02.2018 година.

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

- Г-дин Рок Пивк, дипломиран економист –втор извршен директор до 28.01.2018 година, извршен директор од 01.03.2018 година;
- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Претседател на Одборот на директори;
- Г-дин Матеј Ферлан, МБА – Независен неизвршен член;
- Г-дин Дарко Поповски, МБА – Неизвршен член;
- Г-дин Блаж Кметец, дипломиран економист по банкарство и финансии – независен неизвршен член до 27.05.2018, неизвршен член од 28.05.2018 година;
- Г-дин Љубе Рајевски, дипломиран економист- независен неизвршен член од 02.03.2018 година.

Во текот на 2018 година, Одборот на директори одржа тринаесет (13) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Со цел благовремено и квалитетно извршување на обврските од страна на Одборот на директори формирана е Ревизорска комисија како помошно тело на Одборот на директори. Ревизорската комисија обезбедува надзор и контрола на интегритетот на финансиско известување, внатрешна контрола, ефективност на внатрешната ревизија и дава препорака за избор на друштво за ревизија.

Ревизорската комисија има 5 (пет) члена и тоа:

- г-дин Дарко Поповски, претседател на Ревизорската комисија;
- г-ѓа Матеја Гержина, член;
- г-ѓа Јана Полда, член;
- г-дин Бранко Флисар, член и
- г-дин Алеш Левстек, член од 26.02.2018 година.

Во временскиот период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година Ревизорската комисија одржа 5 (пет) седници на кои што беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои особено се однесуваат на сметководственото и финансиското работење на Друштвото, работата на внатрешната и надворешната ревизија, ефикасноста на работењето на внатрешните контроли и управување со ризици, инспекциските и надворешните контроли во Друштвото и слично.

3. Вработени

На 31 декември 2018 година, Друштвото имаше 251 вработени (2017: 244) од кои што 126 се интерно вработени (2017: 126), а 125 (2017: 118) се застапници.

4. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018 и 239/2018), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013 и 61/2016, и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011 64/2011, 187/2013 и 61/2016).

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

(в) Функционална и презентациска валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

4. Основа за изготвување (продолжение)

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2018 и 2017 година беа како што следи:

	2018	2017
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4950	61,4907

5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Штети (продолжение)

решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за штети не се дисконтираат.

Резервите за настани, но непријавени штети (ИБНР) се пресметуваат со користење на методот триангулација на штети. Во врска со пресметката на ИБНР за класа 10 (автоодговорност), покрај пресметката по метод триангулација на штети, дополнително се користи и пресметка по Bornhuetter - Fergusson метода, па за конечен се зема поголемиот износ од двете пресметки, додека за класа 13 се применува метод на очекуван коефициент на штета.

Резервите за повторно отворени штети Друштвото ги регистрира како развој на постојните штети. Резервите за повторно отворени штети, односно резервите за штети кои ќе бидат повторно отворени се третираат како дел од резервите за настани и пријавени штети, односно од резервите за настани, но непријавени штети.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети генерално се составен дел од резервите за настани и пријавени штети и резервите за настани, но непријавени штети. Износот на резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се утврдува како процент од резервите за настани и пријавени штети и резервите за настани, но непријавени штети.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираните износ. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(ii) Средства од реосигурување (продолжение)

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и

признаеното средство од реосигурување се вклучува во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(iii) Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за стекнување вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректните трошоци како на пример административните трошоци.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за стекнување претставуваат пропорција од трошоците за стекнување која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на извештајот за финансиската состојба.

(iv) Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во извештајот за сеопфатната добивка за тековната година.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на извештајот за

финансиската состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на извештајот за финансиската состојба.

(v) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Приходи

(i) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното Биро по основ на исплатени штети, како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класифицирани како финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

(iv) Приходи од наем

Приходот од наем од недвижностите дадени под закуп се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка по пропорционална метода во времетраењето на закупот.

(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година), Триглав Осигурување, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

(е) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување. Вредноста на недвижностите и опремата на 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди, беше определена како претпоставена вредност на тој датум.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Недвижности и опрема (продолжение)

веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Вложувања во недвижности

Вложувања во недвижности се недвижности (земјиште или зграда) кои се чуваат за да се заработат наемнини или за зголемување на капиталот или за двете. Оваа категорија не го вклучува имотот што го користи Друштвото за вршење на дејноста.

(i) Признавање и мерење

Вложувањата во недвижности се признаваат како средство само кога е веројатно дека Друштвото ќе има прилив на идни економски користи кои се поврзани со вложувањата во недвижности и кога нивната набавна вредност може веродостојно да се измери.

Вложувањата во недвижности првично се мерат по набавна вредност. Набавната вредност ги вклучува набавната цена и сите трошоци кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството (професионални такси за правни услуги, даноци за пренос на недвижности итн.).

По почетно признавање, вложувањата во недвижности се мерат по моделот на набавна вредност, односно набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и/или акумулираните загуби поради безвреднување.

(ii) Амортизација

Амортизацијата на вложувањата во недвижности се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5

(iii) Отуѓувања

Вложувањата во недвижности се депривираат (се елиминираат од билансот на состојба) при отуѓување или кога вложувањето во недвижности перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се очекуваат идни економски користи од неговото отуѓување.

Добивките или загубите кои произлегуваат од повлекување од употреба или отуѓување на вложувањата во недвижности, се утврдуваат како разлика меѓу нето приносите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и се признаваат во извештајот

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж) Вложувања во недвижности (продолжение)

(iii) Отуѓувања (продолжение)

на сеопфатната добивка во периодот во кој настанува повлекувањето од употреба или отуѓувањето.

(з) Вложувања во придружени ентитети

Вложувањата во придружени ентитети претставуваат вложувања во ентитети врз кои Друштвото има значајно влијание што произлегува од неговата моќ да учествува во одлуките за финансиските и оперативни политики на придружениот ентитет, но не претставува контрола или заедничка контрола врз тие политики.

За придружени ентитети се сметаат ентитетите во кои Друштвото директно или индиректно поседува помеѓу 20% и 50% од гласачката моќ на ентитетот и со тоа поседува значително, но не и доминантно влијание.

(i) Признавање и мерење

Во финансиските извештаи на Друштвото, вложувањата во придружени ентитети се евидентираат со користење на методот на главнина. Според методот на главнина, вложувањето во придружениот ентитет првично се признава по набавна вредност. Книговодствената вредност на вложувањето се прилагодува за да се признаат промените во учеството на Друштвото на нето средствата на придружениот ентитет по датумот на стекнување.

По губење на значително влијание врз придружениот ентитет, Друштвото ги мери и признава сите преостанати вложувања по нивната објективна вредност. Секоја разлика помеѓу сметководствената вредност на придружениот ентитет по губење на значајно влијание и објективната вредност на преостанатото вложување и приносите од отуѓување се признава во извештајот за сеопфатна добивка.

(ii) Загуби поради обезвреднување

По примената на методот на главнина, Друштвото утврдува дали е неопходно да се признае загуба поради оштетување на неговата инвестиција во придружениот ентитет.

На секој датум на известување, Друштвото утврдува дали постои објективен доказ дека вложувањето во придружениот ентитет е обезвреднето. Доколку постојат такви докази, Друштвото го пресметува износот на обезвреднување како разлика помеѓу надоместливиот износ на придруженото друштво и неговата сметководствена вредност, а потоа ја признава загубата како "Удел во добивката / загубата на придружениот ентитет" во извештајот за сеопфатна добивка.

(с) Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(s) Нематеријални средства (продолжение)

(iii) Амортизација (продолжение)

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

Софтвер	%
	25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштететени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

(и) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувања одобрени од Друштвото се недеривативни финансиски средства со фиксни или определиви плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

(ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Финансиски средства (продолжение)

(iii) Депризнавање (продолжение)

средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

(v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

По почетното признавање, финансиските средства за тргување, и финансиските средства расположиви-за-продажба, Друштвото ги мери по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба. Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиската состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти неможе соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Друштвото ја одредува објективната вредност на финансиските средства расположиви за продажба преку дисконтирање на идните парични текови од средствата. Во периодите пред 1 јануари 2016 година како основа за дисконтирање се користеше приносот до доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. Македонија. Во периодот по 1 јануари 2016 година, Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија. Промената беше извршена поради неколку фактори, а пред се поради измените во Законот за супервизија на осигурувањето со кои што на осигурителните компании во Р. Македонија им се оневозможи да инвестираат во овие финансиски инструменти. Дополнително, самата природа и карактеристики на Еврообврзниците е различна од државните обврзници кои се дел од финансиското портфолио на Друштвото и оттаму, нејзиното користење како основа за објективно вреднување постанува несоодветно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Финансиски средства (продолжение)

(v) Мерење (продолжение)

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Остварените добивки и загуби, како и неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се чуваат за тргување се вклучуваат во извештајот за сеопфатната добивка во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства чувани за тргување го вклучуваат и приходот од камата.

Неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат директно во капиталот, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

При продажба и оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во капиталот се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка. Во случај кога финансиските

средства расположливи-за-продажба носат камата, каматата пресметана по методот на ефективна камата се признава во извештајот за сеопфатната добивка.

(j) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

(к) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктуирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

5. **Значајни сметководствени политики (продолжение)**

(к) **Обезвреднување на средствата (продолжение)**

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главницата во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

(ii) **Нефинансиски средства**

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(к) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(ii) Нефинансиски средства (продолжение)

на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

(л) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

(љ) Заеми

Каматоносните заеми на почетокот се признаваат по објективна вредност намалена за со нив поврзаните трансакциони трошоци. Последователно по почетното признавање, каматоносните заеми се искажани по амортизирана набавна вредност вклучувајќи ја и било која разлика помеѓу набавната вредност и надоместувачката вредност признаена во извештајот за сеопфатната добивка во текот на годината според методот на ефективна камата.

(м) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(м) Акционерски капитал (продолжение)

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(љ) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) **Клучни извори на несигурност во проценките**

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати, а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2017 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)****(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото (продолжение)****Класификација на договорите за осигурување**

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирани во сметководствените политики во белешка 5.

(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2018 година и 31 декември 2017 година се презентирани во табелата подолу.

За годината завршена на 31 декември 2018 година:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	31.477	882.553	229.769	384%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	32.473	883.549	229.769	385%	0%
2% намалување на приносот од вложувања	30.480	881.556	229.769	384%	0%
5% зголемување на настанати штети	632	851.708	229.769	371%	-13%
5% намалување на настанати штети	62.321	913.397	229.769	398%	13%
2% зголемување на вкупните трошоци	19.993	871.069	229.769	379%	-5%
2% намалување на вкупните трошоци	42.960	894.036	229.769	389%	5%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	40.194	891.270	229.769	388%	4%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	22.759	873.835	229.769	380%	-4%

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)****(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	85.202	831.106	215.695	385%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	86.524	832.428	215.695	386%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	83.880	829.784	215.695	385%	-1%
5% зголемување на настанати штети	57.336	803.239	215.695	372%	-13%
5% намалување на настанати штети	113.069	858.972	215.695	398%	13%
2% зголемување на вкупните трошоци	74.257	820.161	215.695	380%	-5%
2% намалување на вкупните трошоци	96.148	842.051	215.695	390%	5%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	93.986	839.890	215.695	389%	4%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	76.419	822.322	215.695	381%	-4%

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2018 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1.458.034 илјади денари (2017: 1.458.034 илјади денари). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, акции, како и државни обврзници.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	23.027	25.828
Депозити во банки	434.225	368.225
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни записи	-	18.563
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	1.048.655	1.040.019
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	3.600	3.600
Вложувања во инвестициони фондови	1.742	1.799
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	-	-
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>1.511.290</u>	<u>1.458.034</u>
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.248.386	1.249.199
Дел за реосигурителот	(167.135)	(139.240)
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>1.081.251</u>	<u>1.109.959</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>430.039</u>	<u>348.075</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето и “Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои ги покриваат техничките резерви, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување” паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Депозитите во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Исто така, акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, додека за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2017 година, паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки изнесуваат 1,5% (2017: 1,8%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 28,7% (2017: 25,3%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 69,4% (2017: 72,6%), акциите изнесуваат 0,2% (2017: 0,2%), вложувањата во инвестициони фондови изнесуваат 0,1% (2017: 0,1%), додека вложувањата во долгорочни обврзници чиј издавач е странски правен субјект изнесуваат 0% (2017: 0%) од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно, оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори, како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите инфорамции.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Имот (продолжение)

Карактеристики (продолжение)

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај, штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корекција со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан, предмет на одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Осигурување на возила (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така, истите зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

Развој на штети

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(i) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок на ризик за класата на осигурување имот, договор за екседентно техничко реосигурување, квотен договор за реосигурување на ризикот земјотрес и вишок на штета за зелена карта. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти и депозити во домашни банки. Не-сопственичкиот дел од финансиските средства е изложен на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2018 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	83.173	25.447	-	-	-	-	-	57.727
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26A	1.053.998	-	12.685	-	244.639	130.034	661.296	5.343
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	434.225	122.225	30.000	-	110.000	172.000	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	167.135	-	-	-	-	-	-	167.135
Одложени и тековни даночни средства		7.760	-	-	-	-	-	-	7.760
Побарувања од непосредни работи на осигурување	28	288.964	-	-	-	-	-	-	288.964
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		407	-	-	-	-	-	-	407
Останати побарувања	29A, 29Б, 29В	40.756	-	-	-	-	-	-	40.756
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	23.067	-	-	-	-	-	-	23.067
Активни временски разграничувања	32	123.731	-	-	-	-	-	-	123.731
Вкупно средства		2.223.217	147.672	42.685	-	354.639	302.034	661.296	714.890
Обврски									
Бруто технички резерви	38	(1.248.386)	-	-	-	-	-	-	(1.248.386)
Останати резерви	39	(13.987)	-	-	-	-	-	-	(13.987)
Одложени и тековни даночни обврски	40	(7.739)	-	-	-	-	-	-	(7.739)
Обврски од непосредни работи на осигурување	41	(18.780)	-	-	-	-	-	-	(18.780)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	41	(49.242)	-	-	-	-	-	-	(49.242)
Останати обврски	42	(69.838)	-	-	-	-	-	-	(69.838)
Пасивни временски разграничувања	43	(25.578)	-	-	-	-	-	-	(25.578)
Вкупно обврски		(1.433.549)	-	-	-	-	-	-	(1.433.549)
Неусогласеност на средствата и обврските		789.668	147.672	42.685	-	354.639	302.034	661.296	(718.659)

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2017 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни	
			Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години		Повеќе од 5 години
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		85.408	25.837						59.571
Финансиски вложувања расположливи за продажба	25 26A	833.638		331.371		81.706	276.179	138.983	5.399
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	598.568	202.225	26.000	30.000	50.000	271.780		18.563
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	139.240							139.240
Одложени и тековни даночни средства		-							-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	28	299.637							299.637
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		217							217
Останати побарувања	29A, 29Б, 29В	47.655							47.655
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	25.828							25.828
Активни временски разграничувања	32	118.513							118.513
Вкупно средства		2.148.704	228.062	357.371	30.000	131.706	547.959	138.983	714.623
Обврски									
Бруто технички резерви	38	(1.249.199)							(1.249.199)
Останати резерви	39	(6.276)							(6.276)
Одложени и тековни даночни обврски	40	(8.016)							(8.016)
Обврски од непосредни работи на осигурување	41	(26.492)							(26.492)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	41	(30.154)							(30.154)
Останати обврски	42	(73.528)							(73.528)
Пасивни временски разграничувања	43	(23.173)							(23.173)
Вкупно обврски		(1.416.838)	-	-	-	-	-	-	(1.416.838)
Неусогласеност на средствата и обврските		731.866	228.062	357.371	30.000	131.706	547.959	138.983	(702.215)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Најголемиот дел од договорите за реосигурување се склучени со Позаваровалница Триглав која е членка на Триглав групацијата кон која припаѓа и Друштвото. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и парични еквиваленти	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
<i>Во илјади денари</i>								
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	507.132	543.890	-	-	99.427	117.995	-	-
Исправка на вредноста на побарувањата	(416.309)	(448.694)	-	-	(99.427)	(117.995)	-	-
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	90.823	95.196	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста								
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста								
до 3 месеци	26.885	34.185	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-
	26.885	34.185	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	171.256	170.256	1.053.998	833.638	434.225	598.568	23.067	25.828
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	705.273	748.331	1.053.998	833.638	533.652	716.563	23.067	25.828
Вкупна исправка на вредноста	(416.309)	(448.694)	-	-	(99.427)	(117.995)	-	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	288.964	299.637	1.053.998	833.638	434.225	598.568	23.067	25.828

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2018 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	83.173	-	-	-	83.173
Финансиски вложувања расположливи за продажба	601.196	452.802	-	-	1.053.998
Депозити, заеми и останати пласмани	434.225	-	-	-	434.225
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	152.829	14.068	238	167.135
Одложени и тековни даночни средства	7.760	-	-	-	7.760
Побарувања од непосредни работи на осигурување	288.964	-	-	-	288.964
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		261	146		407
Останати побарувања	34.930	5.826			40.756
Парични средства и останати парични еквиваленти	22.752	293	18	5	23.068
Активни временски разграничувања	123.731	-	-	-	123.731
Вкупно средства	1.596.731	612.011	14.233	242	2.223.217
Обврски					
Бруто технички резерви	(1.022.147)	(214.745)	-	(11.494)	(1.248.386)
Останати резерви	(13.987)	-	-	-	(13.987)
Одложени и тековни даночни обврски	(7.739)	-	-	-	(7.739)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(15.698)	(2.975)		(107)	(18.780)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(39.407)	(9.361)	(474)	(49.242)
Останати обврски	(67.192)	(2.646)			(69.838)
Пасивни временски разграничувања	(25.578)	-	-	-	(25.578)
Вкупно обврски	(1.152.340)	(259.773)	(9.361)	(12.075)	(1.433.549)
Нето вредност	444.391	352.238	4.872	(11.833)	789.668

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

За годината завршена на 31 декември 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	85.409	-	-	-	85.409
Финансиски вложувања расположливи за продажба	343.806	489.832	-	-	833.638
Депозити, заеми и останати пласмани	598.568	-	-	-	598.568
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	131.577	7.491	172	139.240
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	299.637	-	-	-	299.637
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	71	146	-	217
Останати побарувања	43.437	4.218	-	-	47.655
Парични средства и останати парични еквиваленти	25.020	215	593	-	25.828
Активни временски разграничувања	118.513	-	-	-	118.513
Вкупно средства	1.514.389	625.913	8.230	172	2.148.704
Обврски					
Бруто технички резерви	(1.015.040)	(217.033)	-	(17.127)	(1.249.199)
Останати резерви	(6.276)	-	-	-	(6.276)
Одложени и тековни даночни обврски	(8.016)	-	-	-	(8.016)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(17.425)	(8.956)	-	(111)	(26.492)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(21.860)	(8.049)	(245)	(30.154)
Останати обврски	(68.798)	(4.630)	-	(100)	(73.528)
Пасивни временски разграничувања	(23.173)	-	-	-	(23.173)
Вкупно обврски	(1.138.727)	(252.479)	(8.049)	(17.582)	(1.416.837)
Нето вредност	375.662	373.434	181	(17.410)	731.867

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2018 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	83.173	-	-	83.173
Финансиски вложувања расположливи за продажба	262.668	130.034	661.296	1.053.998
Депозити, заеми и останати пласмани	262.225	172.000	-	434.225
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	167.135	-	-	167.135
Одложени и тековни даночни средства	7.760	-	-	7.760
Побарувања од непосредни работи на осигурување	288.964	-	-	288.964
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	407	-	-	407
Останати побарувања	40.756	-	-	40.756
Парични средства и останати парични еквиваленти	23.067	-	-	23.067
Активни временски разграничувања	123.731	-	-	123.731
Вкупно средства	1.259.887	302.034	661.296	2.223.217
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.248.386)	-	-	(1.248.386)
Останати резерви	(6.404)	(2.421)	(5.162)	(13.987)
Одложени и тековни даночни обврски	(3.655)	(218)	(3.866)	(7.739)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(18.780)	-	-	(18.780)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(49.242)	-	-	(49.242)
Останати обврски	(69.838)	-	-	(69.838)
Пасивни временски разграничувања	(25.578)	-	-	(25.578)
Вкупно обврски	(1.421.883)	(2.639)	(9.028)	(1.433.550)
Неусогласеност на средствата и обврските	(161.996)	299.395	652.268	789.667

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2017 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	85.409	-	-	85.409
Финансиски вложувања расположливи за продажба	418.476	276.179	138.983	833.638
Депозити, заеми и останати пласмани	174.563	424.005	-	598.568
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	139.240	-	-	139.240
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	299.637	-	-	299.637
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	217	-	-	217
Останати побарувања	47.655	-	-	47.655
Парични средства и останати парични еквиваленти	25.828	-	-	25.828
Активни временски разграничувања	118.513	-	-	118.513
Вкупно средства	1.309.538	700.184	138.983	2.148.705
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.249.199)	-	-	(1.249.199)
Останати резерви	(374)	(1.544)	(4.358)	(6.276)
Одложени и тековни даночни обврски	(5.752)	(1.002)	(1.262)	(8.016)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(26.492)	-	-	(26.492)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(30.154)	-	-	(30.154)
Останати обврски	(73.528)	-	-	(73.528)
Пасивни временски разграничувања	(23.173)	-	-	(23.173)
Вкупно обврски	(1.408.672)	(2.546)	(5.620)	(1.416.838)
Неусогласеност на средствата и обврските	(99.134)	697.638	133.363	731.867

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2018							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26A	-	-	1.053.998	-	1.053.998	1.053.998
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	434.225	-	-	-	434.225	434.225
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	167.135	-	-	-	167.135	167.135
Побарувања по основ на осигурување	28	288.964	-	-	-	288.964	288.964
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		407	-	-	-	407	407
Останати побарувања	29A, 29Б, 29В	40.756	-	-	-	40.756	40.756
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	23.067	-	-	-	23.067	23.067
		954.554	-	1.053.998	-	2.008.552	2.008.552
Обврски од непосредни работи на осигурување	41	-	-	-	18.780	18.780	18.780
Останати обврски	42	-	-	-	69.838	69.838	69.838
		-	-	-	88.618	88.618	88.618
31 декември 2017							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26A	-	-	833.638	-	833.638	833.638
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	598.568	-	-	-	598.568	598.568
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	139.240	-	-	-	139.240	139.240
Побарувања по основ на осигурување	28	299.637	-	-	-	299.637	299.637
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		217	-	-	-	217	217
Останати побарувања	29A, 29Б, 29В	47.655	-	-	-	47.655	47.655
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	25.828	-	-	-	25.828	25.828
		1.111.146	-	833.638	-	1.944.783	1.944.783
Обврски од непосредни работи на осигурување	41	-	-	-	26.492	26.492	26.492
Останати обврски	42	-	-	-	73.528	73.528	73.528
		-	-	-	100.020	100.020	100.020

9. Оперативни сегменти

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Друштвото нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

<i>Во илјади денари</i>	Република Македонија	Останати земји	Вкупно
2018			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.425.495	-	1.425.495
Приходи од вложувања	49.830		49.830
Не-тековни средства *	92.885	-	92.885
2017			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.312.647	-	1.312.647
Приходи од вложувања	65.384	718	66.102
Не-тековни средства *	99.239	-	99.239

* Ги вклучува недвижностите, опремата и нематеријалните средства

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Премии

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2018 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	100.060	2.738	(986)	3	101.815
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	186.745	(3.666)	(13.588)	(843)	168.648
Одговорност кон трети лица	603.801	(8.984)	(29.503)	6	565.320
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	334.449	(20.835)	(139.649)	24.597	198.562
Осигурување на стока во превоз	20.900	(1.626)	(19.943)	1.610	941
Општа одговорност	35.964	1.721	(27.928)	60	9.817
Останато	143.575	(14.733)	(66.506)	10.727	73.062
Вкупно премии	1.425.495	(45.385)	(298.103)	36.159	1.118.165

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	120.210	(9.072)	(978)	(85)	110.075
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	187.707	28.164	(21.118)	(325)	194.428
Одговорност кон трети лица	581.467	(14.940)	(30.560)	271	536.238
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	272.641	16.527	(96.403)	(19.377)	173.388
Осигурување на стока во превоз	18.236	(696)	(17.247)	782	1.075
Општа одговорност	38.884	3.730	(26.192)	(5.060)	11.362
Останато	93.502	(2.465)	(31.952)	638	59.723
Вкупно премии	1.312.647	21.248	(224.450)	(23.156)	1.086.289

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

11. Приходи од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Приходи од камати:		
- Депозити и останати пласмани	24.275	10.593
- Вложувања расположливи за продажба	18.389	38.144
Приходи од закупнини	3.393	1.904
Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	605	881
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот	3.018	2.989
Позитивни курсни разлики	135	152
Останато	14	11.440
	49.830	66.102

12. Останати приходи од дејноста

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Приходи од провизии од реосигурување	31.208	24.026
Приходи од регреси гарантен фонд	5.984	5.515
Приходи од услужни штети	1.661	1.628
Останато	2.679	2.237
	41.533	33.406

Приходите од регреси претставуваат средства кои Друштвото ги наплаќа од регресните должници во случај кога се исполнети условите предвидени со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

13. Останати приходи

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Судски спорови	5.896	10.436
Приходи по основ отпис на обврски	1.527	491
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	296	2.328
Останати приходи	817	1.110
	8.536	14.366

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

14. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2018 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	74.246	(897)	(180)	-	-	73.169
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	126.911	709	(412)	489	(5.097)	122.599
Одговорност кон трети лица	308.565	(45.138)	(11.622)	13.785	(12.170)	253.420
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	144.677	3.354	(3.126)	(4.080)	(36)	140.789
Осигурување на стока во превоз	-	4.459	-	(4.110)	-	349
Општа одговорност	915	409	(405)	(1.156)	(16)	(253)
Останато	24.486	5.003	(1.117)	(1.399)	(159)	26.813
Вкупно	679.800	(32.102)	(16.862)	3.529	(17.479)	616.886

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	76.308	(1.469)			(14)	74.825
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	136.202	(1.362)	(2.461)	(437)	(6.036)	125.906
Одговорност кон трети лица	262.656	(25.110)	(5.360)	377	(10.738)	221.825
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	110.946	9.871	(1.283)	(1.973)	(145)	117.416
Осигурување на стока во превоз	703	-	(697)	-	-	6
Општа одговорност	2.207	6.118	(492)	(552)	(783)	6.498
Останато	9.473	1.750			(371)	10.852
Вкупно	598.495	(10.202)	(10.293)	(2.585)	(18.087)	557.328

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

15. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

	2018	2017
<i>Во илјади денари</i>		
Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		
Осигурување од незгода	2.007	2.213
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	13.760	20.100
Осигурување на стока во превоз	199	235
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	9.258	11.941
Одговорност кон трети лица	802	758
Општа одговорност	673	474
Останато	9.100	9.353
	35.799	45.074
Кои зависат од резултатот	-	-
Вкупно	35.799	45.074

16. Трошоци за стекнување

	2018	2017
<i>Во илјади денари</i>		
Провизија од осигурување	95.713	76.250
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	92.375	96.317
Трошоци за маркетинг	44.950	32.299
Трошоци за репрезентација	6.518	5.266
Трошоци за печатење на полиси за премија	1.665	2.186
Промена во одложени трошоци за стекнување	(1.414)	(5.737)
	239.806	206.581

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

17. Административни трошоци

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2018	2017
Останати трошоци за вработени		100.084	97.693
Наеми		37.527	35.834
Материјали и трошоци за одржување		19.795	17.890
Трошоци за спонзорства и донации		11.039	11.484
Амортизација на нематеријални средства	23	7.529	5.114
Судски трошоци		6.900	7.660
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	31А	6.633	6.558
Патни трошоци		5.999	5.243
Телефонски и ПТТ трошоци		5.768	6.094
Адвокатски и нотарски трошоци		4.156	4.265
Премии за осигурување		2.987	3.438
Банкарски услуги		2.904	2.775
Амортизација на земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	24А	2.019	2.021
Трошоци за стручно усовршување		1.789	1.352
Трошоци за ревизија		1.774	1.021
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		965	1.050
Останато		17.312	18.328
		235.180	227.821

18. Трошоци од вложувања

<i>Во илјади денари</i>		2018	2017
Амортизација на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	24Б	291	864
Вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејност		-	-
Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на сопственички инструменти		1.844	2.056
Реализирана загуба од продажба на материјални средства кои не служат за вршење на дејност		-	-
Негативни курсни разлики		-	-
Останати трошоци од вложувања		111	3
		2.246	2.923

Вредносно усогласување

<i>Во илјади денари</i>		2018	2017
На 1 јануари		3.809	5.378
Зголемување	24Б	-	-
Ослободување	24Б	(812)	(1.569)
На 31 декември		2.997	3.809

18. Трошоци од вложувања (продолжува)

Во текот на 2018 и 2017 година не беше извршена исправка на вредноста / обезвреднување на вложувањата во недвижности.

Во текот на 2017 година Друштвото, заедно со Триглав Инт. (матичното друштво), основаа друштво за животно осигурување – Триглав Осигурување Живот АД, Скопје. Влогот во акционерскиот капитал во новото друштво изнесува 1 милион евра, односно 20% од издадените акции. Друштвото изврши вредносно усогласување на вложувањето во Триглав Живот во износ од 1.844 илјади мкд како резултат на загубата на ова друштво за 2018 година (2017:2.056 илјади мкд).

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

19. Останати осигурително технички трошоци

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурени возила	19.179	18.287
Пожарен придонес	18.035	16.482
Трошоци за финансирање на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето (АСО)	10.625	10.355
Придонес за Фонд за здравствено осигурување (ФЗОМ)	6.001	5.596
Трошоци за финансирање на Национално биро	4.840	4.683
Трошоци од минати години	1.019	5.619
Останато	6.796	4.177
	<u>66.495</u>	<u>65.199</u>

20. Вредносно усогласување на побарувањата

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	<u>(7.240)</u>	<u>(8.181)</u>
	<u>(7.240)</u>	<u>(8.181)</u>

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

21. Останати расходи

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Негативни курсни разлики на девизни обврски	1.765	652
Вредносно усогласување на останати побарувања	124	-2.492
Судски спорови, казни и надоместоци	1	9.404
Останато	17	276
	<u>1.906</u>	<u>7.841</u>

Во текот на 2017 година Друштвото изврши резервација за судски спор со поранешно вработено лице во Друштвото во износ од 9.4 милиони мкд (6.6 милиони мкд главен долг, 2.5 милиони мкд камати и 0.3 милиони мкд за адвокатски трошоци). Резервацијата се однесува на тужба која Друштвото претходно ја имаше добиено (вклучувајќи и уплата од страна на тужениот во износ од 9.1 милиони мкд – главен долг од 6.6 милиони мкд и камати од 2.5 милиони мкд), но чија пресуда подоцна беше укината од страна на Врховниот суд.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

22. Данок од добивка

Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Тековен данок		
Тековна година	4.872	12.507
	<u>4.872</u>	<u>12.507</u>

Усогласување со применетата даночна стапка

<i>Во илјади денари</i>		2018		2017
Добивка пред оданочување	%	36.349	%	97.709
Пресметан данок по даночна стапка 10% (2017: 10%)		3.635		9.771
Расходи непризнаени за даночни цели		2.513		4.318
Даночно ослободени приходи		(1.276)		(1.582)
	13,4%	<u>4.872</u>	12,8%	<u>12.507</u>

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа, обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2014 до 2018 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителните даноци и пенали доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, неможат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

23. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2018 и 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	Софтвер	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2017 година	32.576	81	32.657
Зголемување	11.172	-	11.172
Намалување	-	(81)	(81)
На 31 декември 2017 година	<u>43.748</u>	<u>-</u>	<u>43.748</u>
На 1 јануари 2018 година	43.747	-	43.748
Зголемување	8.309	2.263	10.572
Намалување	(8)	-	(8)
На 31 декември 2018 година	<u>52.048</u>	<u>2.263</u>	<u>54.328</u>
Амортизација			
На 1 јануари 2017 година	19.460	-	19.460
Амортизација за годината	17 5.114	-	5.114
На 31 декември 2017 година	<u>24.574</u>	<u>-</u>	<u>24.574</u>
На 1 јануари 2018 година	24.574	-	24.574
Амортизација за годината	17 7.529	-	7.529
Намалување	(8)	-	(8)
На 31 декември 2018 година	<u>32.095</u>	<u>-</u>	<u>32.095</u>
Неотпишана вредност			
На 31 декември 2017 година	<u>19.173</u>	<u>-</u>	<u>19.173</u>
На 31 декември 2018 година	<u>19.953</u>	<u>2.263</u>	<u>22.216</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

24.

А) Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста

<i>Во илјади денари</i>	Градежни објекти	Вкупно
Набавна или претпоставена вредност		
На 1 јануари 2017 година	80.782	80.782
Рекласификација од материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	-	-
На 31 декември 2017 година	<u>80.782</u>	<u>80.782</u>
На 1 јануари 2018 година	<u>80.782</u>	<u>80.782</u>
На 31 декември 2018 година	<u>80.782</u>	<u>80.782</u>
Исправка		
На 1 јануари 2017 година	27.301	27.301
Амортизација за годината	17 <u>2.020</u>	<u>2.020</u>
На 31 декември 2017 година	<u>29.321</u>	<u>29.321</u>
На 1 јануари 2018 година	29.321	29.321
Амортизација за годината	17 <u>2.019</u>	<u>2.019</u>
На 31 декември 2018 година	<u>31.340</u>	<u>31.340</u>
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2017 година	<u>51.461</u>	<u>51.461</u>
На 31 декември 2018 година	<u>49.442</u>	<u>49.442</u>

На 31 декември 2018 година, Друштвото нема дадено земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста под залог (2017: нема).

Пазарната вредност на градежните објекти на 31 декември 2018 година изнесува 85.483 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

Со оглед на тоа што кај градежните објекти не се случи промена на пазарните услови, не е извршена проценка на пазарната вредност на 31 декември 2018 година.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

24

Б) Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	2018	2017
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари		12.050	36.927
Намалување		(7.769)	(26.446)
Вредносно усогласување	18	812	1.569
Состојба на 31 декември		<u>5.093</u>	<u>12.050</u>
Амортизација			
Состојба на 1 јануари		6.473	12.641
Амортизација за годината	18	291	864
Намалување		(3.361)	(7.031)
Состојба на 31 декември		<u>3.402</u>	<u>6.473</u>
Неотпишана вредност			
На 1 јануари		<u>5.577</u>	<u>24.286</u>
На 31 декември		<u>1.691</u>	<u>5.577</u>

На 31 декември 2018 година, Друштвото нема дадено земјиште, градежни објекти или останати средства кои не служат за вршење на дејноста под залог (2017: нема).

Во текот на 2018 година беа продадени седум објекти при што беше остварена капитална добивка од 0,6 милиони МКД (2017: девет објекти и капитална добивка од 0,9 милиони МКД)

Со оглед на тоа што вложувањата во недвижности бае продадени во текот на годината со капитална добивка и не се случи промена на пазарните услови, не е извршена проценка на пазарната вредност на 31 декември 2018 година.

Приходите од закупнина од просториите се во износ од 3.393 илјади денари и се дел од "Приходи од вложувања" во белешка 11 (2017: 1.904 илјади денари). Приходот во 2018 година вклучува и приход од давање на подзакуп на дел од деловниот простор Хипериум на придруженото друштво Триглав Осигурување Живот АД, Скопје.

25.

Финансиски вложувања во заеднички контролирани ентитети

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Вложување во придружени друштва	<u>57.727</u>	<u>59.572</u>
Вложување во Национално биро на РМ	<u>25.447</u>	<u>25.837</u>
	<u>83.173</u>	<u>85.408</u>

Напомена: Во позицијата „Вложување во Национално биро на РМ“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати, а кои изнесуваат 635 илјади МКД (2017: 703 илјади МКД).

Во текот на 2017 година Друштвото, заедно со Триглав Инт. (матичното друштво), основаа друштво за животно осигурување – Триглав Осигурување Живот АД, Скопје. Влогот во акционерскиот капитал во новото друштво изнесува 1 милион евра, односно 20% од издадените акции, а останатите 80% се сопственост на Триглав Инт. Друштвото изврши вредносно усогласување на вложувањето во Триглав Живот како резултат на загубата на ова друштво за 2018 година (позиција 265 од билансот на успех).

Депозитот во Националното биро за осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

25. Финансиски вложувања во заеднички контролирани ентитети (продолжение)

членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

26. Останати финансиски вложувања

26. А) Финансиски средства расположливи за продажба

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Вложувања во акции и обврзници кои се водат по објективна вредност	1.053.998	833.638
	1.053.998	833.638

Од 2016-та година Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија, наместо приносот на доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*).

Во 2018 година, следејќи ја препораката добиена од регулаторот на осигурителната индустрија - Агенцијата за супервизија на осигурување - државните обврзници класифицирани како „заеми и побарувања“ (L&R) во портфолиото, беа пренесени (реклаифицирани) во категоријата "расположливи за продажба" (AFS). Вкупната номинална вредност на рекласифицираните финансиски средства изнесува 612.840 илјади МКД, а сметководствената вредност (нето сметководствена вредност + акумулирана камата) изнесува 647.611 илјади МКД. Книговодствената вредност е еднаква на објективната вредност на финансиските средства пресметана со користење на модел на вреднување. Влијанието на сеопфатната добивка како резултат на рекласификацијата изнесува 20.232 илјади МКД, поради формирањето на ревалоризациони резерви од рекласифицираните финансиски средства. Влијанието врз билансот на успех изнесува 0 денари, бидејќи методот на ефективна каматна стапка се користи во двете ситуации.

Рекласификација од “заеми и побарувања“ во средства „расположливи за продажба“	2018	2017
<i>Во илјади денари</i>		
Износ на рекласифицирани средства	612.840	-
Ефективна каматна стапка	3%	-
Сметководствена вредност на рекласифицираните средства на датумот на известување	647.611	-
Објективна вредност на рекласифицираните средства на датумот на известување	647.611	-
Набавна вредност	613.068	-
Амортизација на премија/дисконт	(2)	-
Ефект од курсни разлики	(107)	-
Акумулирана камата	12.172	-
Ревалоризациона резерва	22.480	-
Одложени даночни обврски	(2.248)	-
Ефект на сеопфатната добивка	20.232	-

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

26. Останати финансиски вложувања (продолжува)

26. Б) Депозити и останати пласмани

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Орочени депозити во домашни банки	414.225	368.225
Депозити по видување	20.000	
Државни записи	-	18.562
Државни обврзници	-	211.781
	<u>434.225</u>	<u>598.568</u>

Напомена: Во позијата „Орочени депозити во домашни банки“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати (АВР), а кои изнесуваат 5.197 илјади МКД (2017: 3.221 илјади МКД)

Орочените депозити се наменети за покривање на резервите по договорите за осигурување согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

26. В) Заеми и други финансиски вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Вредност на заеми	99.427	117.995
Исправка на вредноста	<u>(99.427)</u>	<u>(117.995)</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
На 1 јануари	117.995	124.737
Ослободување	(8)	(4.140)
Отпис	<u>(18.560)</u>	<u>(2.602)</u>
На 31 декември	<u>99.427</u>	<u>117.995</u>

27. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	91.375	55.216
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	74.405	77.934
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	1.355	6.091
	<u>167.135</u>	<u>139.240</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

28.	Побарувања по основа на осигурување		
	<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
	Побарувања произлезени од договори за осигурување	699.539	743.810
	Останати побарувања од непосредни работи од осигурување	5.734	4.522
	Исправка на вредност	(416.309)	(448.694)
		288.964	299.637
	Исправка на вредноста		
	<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
	На 1 јануари	448.694	538.747
	Дополнителна исправка на вредност	26.434	23.529
	Ослободување на исправка на вредност	(32.257)	(31.820)
	Отпис	(26.562)	(81.762)
	На 31 декември	416.309	448.694
29.	А) Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		
	<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
	Побарувања по основ на регрес	27.958	29.645
	Побарувања за услужно исплатени штети	5.066	3.818
	Побарувања за надомест за обработка на услужно исплатени штети	725	400
	Побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	29.919	29.387
	Останати краткорочни побарувања	340	-
	Исправка на вредност	(27.958)	(29.645)
		36.050	33.605
	<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
	На 1 јануари:		
	Признаена исправка на вредноста:	29.645	32.258
	Дополнителна исправка на вредност	719	-
	Ослободување од исправка на вредност	(2.406)	(2.491)
	Отпис	-	(122)
	На 31 декември	27.958	29.645

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29. Б) Побарувања по основ на финансиски вложувања

Во илјади денари

	2018	2017
Побарувања по основ на камата - депозити	-	258
Побарувања по основ на камата - заеми	14.548	17.967
Побарувања по основ на камата - Гарантен фонд	635	703
Побарувања по основ на камата - останато	86	86
Побарувања по основ на наемнини	640	640
Исправка на вредност	(15.090)	(18.508)
	819	1.146

Во илјади денари

	2018	2017
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	18.508	30.491
Дополнителна исправка на вредност	-	2
Ослободување од исправка на вредност	(5)	(6.944)
Отпис	(3.413)	(5.041)
На 31 декември	15.090	18.508

29. В) Останати побарувања

Во илјади денари

	2018	2017
Побарувања од вработени	110	122
Побарувања од купувачи	2.239	11.350
Побарувања за депозити, аванси и кауции	154	168
Останати побарувања	2.469	2.382
Исправка на вредност	(1.086)	(1.118)
	3.887	12.904

Во илјади денари

	2018	2017
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	1.118	1.167
Дополнителна исправка на вредност	-	86
Ослободување од исправка на вредност	(32)	(135)
Отпис	-	-
На 31 декември	1.086	1.118

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

30	Останати средства		
	<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
	Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	19.537	23.027
	Парични средства и останати парични еквиваленти	23.067	25.828
		<u>42.604</u>	<u>48.855</u>

31 А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

Промени во недвижностите и опремата во текот на 2018 и 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	Опрема и останати средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2017	100.400	1.617	102.017
Зголемување	6.923	-	6.923
Намалување	-	(1.617)	(1.617)
Отуѓување и расходување	(4.486)		(4.485)
На 31 декември 2017	<u>102.837</u>	<u>-</u>	<u>102.838</u>
На 1 јануари 2018	102.838	-	102.838
Зголемување	3.158	-	3.158
Намалување	-	-	-
Отуѓување и расходување	(2.133)		(2.133)
На 31 декември 2018	<u>103.863</u>	<u>-</u>	<u>103.863</u>
Исправка			
На 1 јануари 2017 година	78.939		78.939
Амортизација за годината	17 6.558		6.558
Отуѓување и расходување	(5.687)		(5.687)
На 31 декември 2017 година	<u>79.810</u>		<u>79.810</u>
На 1 јануари 2018 година	79.810		79.810
Амортизација за годината	17 6.633		6.633
Отуѓување и расходување	(2.117)		(2.117)
На 31 декември 2018 година	<u>84.326</u>		<u>84.326</u>
Неотпишана вредност			
На 31 декември 2017 година	<u>23.027</u>	-	<u>23.028</u>
На 31 декември 2018 година	<u>19.537</u>	-	<u>19.537</u>

На 31 декември 2018 година, Друштвото нема опрема под залог (2017: нема).

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

31. Б) Парични средства и парични еквиваленти		
<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Парични средства во благајна		
- во денари	7	7
- во девизи	-	-
Парични средства во банка		
- во денари	22.744	25.013
- во девизи	316	808
Краткорочни високоликвидни вложувања	-	-
	23.067	25.828
Исправка на вредноста	-	-
	23.067	25.828

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
На 1 јануари	-	-
Отпис	-	-
На 31 декември	-	-

32. Активни временски разграничувања		
<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	5.197	3.221
Одложени трошоци за стекнување	114.693	113.279
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	3.841	2.013
	123.731	118.513

33. Капитал и резерви

Акционерски капитал

	Обични акции	
<i>Во број на акции</i>	2018	2017
На 1 јануари - целосно платени	60.184	60.184
На 31 декември - целосно платени	60.184	60.184

На 31 декември 2018 година, одобрениот акционерски капитал се состои од 60.184 (2017: 60.184) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во 2011 година, акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2018	2017
Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д Љубљана	80,35%	79,94%
Стојан Клопчевски	8,74%	8,74%

33. Капитал и резерви (продолжение)

Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото (2017: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи-за-продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Од 2016-та година Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија, наместо приносот на доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*).

34. Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2018 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 31.477 илјади денари (2016: 85.202 илјади денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2018 година од 60.184 (2017: 60.184), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции		
<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	31.477	85.202
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	60.184	60.184
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	60.184	60.184
<i>Во денари</i>		
Основна /разводната добивка по акција	523	1.416

35 Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

Исто така, Друштвото е инволвирано и во судски постапки надвор од осигурителното работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

Преземени обврски

Триглав Осигурување АД Скопје имаше склучено договор за изнајмување на деловни простории во бизнис центарот Хипериум во траење од 5 години, односно до 31 Јануари 2019 година. Согласно последниот анекс на договорот, Друштвото го зголеми изнајмениот простор и доби пониска цена по квадратен метар. Договорот е продолжен до 31 Јануари 2028 година, со можност за раскинување од 31 Декември 2022 година. Месечната кирија која Друштвото ја плаќа за изнајмување на деловните простории изнесува 2.556 илјади денари со ДДВ.

36 Усогласеност со законската регулатива

Согласно Законот за супервизија, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2018 година, техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 1.081.251 илјади денари (2017: 1.109.959 илјади денари), а вкупните вложени средства изнесуваат 1.511.290 илјади денари (2017: 1.458.034 илјади денари). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските)

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

37

Трансакции со поврзани лица

Трансакции со Триглав Групација

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Средства		
Средства од реосигурување	93.867	95.438
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	138	227
Останати побарувања	177	125
Обврски		
Обврски кон реосигурители	22.604	17.363
Останати обврски	201	155
Приходи		
Приходи од премија за осигурување	68	52
Приходи од провизии и надомести	26.998	20.455
Останати приходи	7.660	189
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	7.014	-
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	16.644	10.211
Промена во резерви за штети на реосигурителите	856	2.852
Расходи		
Промена во резерви за штети на реосигурителите	10	-
Промена во резерви за преносна премија	-	43
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	1.981
Бруто ликвидирани штети	442	464
Пренесена премија на реосигурителите	205.676	186.515
Административни трошоци	2.725	585

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести, вклучени во административни трошоци (види белешка 17) се како што следува:

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Краткорочни користи за извршните членови на Одборот на Директори	18.930	20.640
Менаџерско осигурување за извршните членови на Одборот на Директори	-	235
Животно осигурување за извршните членови на Одборот на Директори	160	-
Надоместоци за неизвршните членови на Одборот на Директори	1.026	1.202
	20.116	22.077

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

38 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

Во илјади денари	2018			2017		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Пријавени, но неисплатени штети	384.707	(74.405)	310.303	386.331	(77.934)	308.398
Настанати, но непријавени штети	217.679	-	217.679	240.609	-	240.609
Преносна премија	596.236	(91.375)	504.861	550.850	(55.216)	495.635
Останати резерви	46.745		46.745	54.293		54.293
Резерви за бонуси и попусти	3.019	(1.356)	1.663	17.116	(6.091)	11.025
	1.248.386	(167.135)	1.081.251	1.249.199	(139.240)	1.109.959

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2018 година:

Во илјади денари	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигурување на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	45.345	95.906	292.988	104.713	7.589	12.389	37.305	596.236
Преносна премија за реосигурителот	(56)	(28)	(5.868)	(49.032)	(7.233)	(9.856)	(19.302)	(91.375)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	45.290	95.878	287.120	55.681	356	2.534	18.003	504.861
Резерви за штети	30.062	47.042	467.583	35.203	4138	7.660	10.699	602.386
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	(60.590)	(6.276)	(4.110)	(2.030)	(1.398)	(74.405)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	30.062	47.042	406.993	28.927	28	5.629	9.301	527.982
Останати резерви	3.996	3.650	36.284	2.732	321	594	2.186	49.764
Останати резерви - реосигурување	-	-	-	-	-	-	(1.355)	(1.355)
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	3.996	3.650	36.284	2.732	321	594	831	48.409
	79.348	146.570	730.397	87.339	704	8.757	28.135	1.081.251

* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во "Останати резерви".

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

38 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Движење во преносна премија и резервите за штети во 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигуру- вање на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	48.083	92.217	284.004	83.878	5.962	13.208	23.499	550.850
Преносна премија за реосигурителот	(53)	(855)	(5.861)	(24.435)	(5.623)	(9.796)	(8.593)	(55.216)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	48.030	91.362	278.143	59.443	339	3.411	14.907	495.635
Резерви за штети	30.639	41.299	505.251	31.825	-	7.220	10.707	626.940*
Резерви за штети за реосигурителот	-	(489)	(74.177)	(2.394)	-	(875)	-	(77.934)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	30.639	40.811	431.074	29.431	-	6.345	10.707	549.007
Останати резерви	13.678	3.577	42.568	6.638	-	1.946	3.002	71.409
Останати резерви - реосигурување	-	-	-	(3.882)	-	(1.321)	(888)	(6.091)
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	13.678	3.577	42.568	2.756	-	625	2.114	65.318
	92.347	135.749	751.785	91.630	339	10.381	27.728	1.109.959

* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во "Останати резерви".

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

38. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Резервации за штети

Во илјади денари

	2018			2017		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	626.940	(77.934)	549.007	630.642	(75.348)	555.294
Пријавени штети	(1.624)	3.529	1.905	20.518	(2.585)	17.933
Настанати, но непријавени штети	(22.930)	-	(22.930)	(24.220)	-	(24.220)
Состојба на 31 декември	602.386	(74.405)	527.982	626.940	(77.934)	549.007

Преносна премија

Во илјади денари

	2018			2017		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	550.850	(55.216)	495.635	572.098	(78.372)	493.726
Полисирана премија во тековната година	1.425.495	(298.103)	1.127.392	1.312.647	(224.450)	1.088.197
Заработена премија во тековната година	(1.380.110)	261.945	(1.118.165)	(1.333.895)	247.606	
Состојба на 31 декември	596.236	(91.375)	504.861	550.850	(55.216)	495.635

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***39. Резерви за вработени**

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Резерви за отпремнина	1.995	1.484
Резерви за јубилејни награди	6.158	4.792
Резерви за неискористени одмори	5.834	-
	<u>13.987</u>	<u>6.276</u>

Во 2018 година, Друштвото формираше резерви за неискористени одмори во износ од 5.834 илјади денари. Овие резерви се однесуваат на одмори на вработените кои се заработени во 2018 година и кои до датумот на известување сè уште не се искористени, но може да се пренесат во наредната година.

40. Одложени и тековни даночни обврски

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Одложени даночни обврски	4.753	2.534
Тековни даночни обврски	2.986	5.482
	<u>7.739</u>	<u>8.016</u>

41. Обврски по основ на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Обврски од непосредни работи на осигурување	18.780	26.492
Обврски по основ реосигурување	49.242	30.154
	<u>68.022</u>	<u>56.646</u>

42. Останати обврски

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Обврски кон Национално биро	30.923	30.036
Обврски за нето плати, придонеси и даноци од плати	15.373	15.851
Обврски кон добавувачите	10.768	15.345
Обврски за законски придонеси од осигурување	4.353	4.561
Обврски по основ на дивиденди	1.724	1.724
Обврски по основ на примени аванси	26	36
Останато	6.671	5.975
	<u>69.838</u>	<u>73.528</u>

43. Пасивни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2018	2017
Пасивни временски разграничувања	25.578	23.173
	<u>25.578</u>	<u>23.173</u>

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2018 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

44. Последователни настани

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случија други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

